

Известување за концентрација со која Фолксваген Акциенгезелшафт, Волфсбург, Германија и Енел С.п.А., Рим, Италија ќе формираат целосно функционално заедничко вложување

(предмет бр. 08-71 од 28.06.2021 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 28.06.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на формирање на целосно функционално заедничко вложување кое ќе инвестира, поседува, распореди и управува мрежа на ултра-брзи високонапонски станици за полнење на електрични возила во Италија, од страна на Фолксваген Акциенгезелшафт (Volkswagen Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург, Германија, и Енел С.п.А. (Enel S.p.A.), со регистрирано седиште на Виале Регина Маргерита 137, Рим, Италија.

Фолксваген Акциенгезелшафт е владејачко друштво на дел Фолксваген групацијата (со седиште во Германија), која е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, туристички автобуси, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на возила, како и помошни финансиски услуги и услуги за осигурување, исто така и решенија за мобилни услуги.

Фолксваген групацијата ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

Енел С.п.А е друштво кое котира на берза со седиште во Рим, Италија и холдинг друштво на Енел Груп (Enel Group). Enel Group е активна на светско ниво во секторите електрична енергија и природен гас. Управува во 48 држави со повеќе од 87 GW на инсталирана моќност – од кои 49 се од обновливи извори (водена, ветерна, соларна и геотермална енергија) и произведени повеќе од 229 TWh. Enel Group снабдува енергија до повеќе од 74 милиони крајни корисници на светско ниво.

Enel Group не е воопшто присутна во Република Северна Македонија.

Релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација би можел да се дефинира како пазар за воспоставување, управување и одржување на јавно достапни високонапонски станици за полнење на електрични возила.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

29.06.2021 година
Скопје